



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 21 јули 1999  
Скопје

Број 45

Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 150  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1308.

Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јули 1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ

1. За член на Републичкиот судски совет е избран Рафаил Черепналковски, адвокат од Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2974/1  
14 јули 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

1309.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јули 1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Охрид, се избираат:

Митко Тилески, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Јован Мојсоски, дипл. тех. инг., сопственик на ПП „Копел“ Охрид,

Никола Рилкоски, вработен во Општинскиот затвор во Охрид и

Илија Прангоски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2973/1  
14 јули 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

1310.

Врз основа на член 9 став 2 и член 10 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ ВО ОХРИД

1. Во Одлуката за основање Државен студентски дом во Охрид бр. 23-2278/1 од 31 август 1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/98), член 5 се менува и гласи:

„За извршување на подготовките за почеток со работа на Студентскиот дом се формира Комисија во состав:

а) за претседател  
– Гоце Видановски, потсекретар во Министерството за образование.

б) за заменик на претседателот  
– Марија Ташева, потсекретар во Министерството за образование.

в) за членови:  
– Славе Ѓ. Димовски, подрачен претставник на Министерството за образование – Охрид.

– д-р Божидар Маслинков, декан на Факултетот за учители и воспитувачи – Битола.

– Рубенс Наумовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3139/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1311.

Врз основа на член 3 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ИМОТОТ МЕЃУ НОВООСНОВАНИТЕ ОПШТИНИ И ОПШТИНИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗДВОИЛЕ

1. Од должноста член на Комисијата за спроведување на делбен биланс на имотот меѓу новоосновените општини и општините од кои се издвоиле се разрешува:

– Соња Строимановска

2. За член на Комисијата за спроведување на делбен биланс на имотот меѓу новоосновените општини и општините од кои се издвоиле се именува:

– Марија Христова, самостоен советник во Министерството за правда.

II. Во Комисијата за спроведување на делбен биланс на имотот меѓу новоосновените општини и општините од кои се издвоиле се разрешуваат и именуваат членовите од општините:

1. Се разрешуваат членовите од општината Битола:  
– Константин Петковски

- Георги Јовановски
- а се именуваат
- Никола Наумовски
- Сашко Павловски
- 2. Се разрешуваат членовите од општината Би-стрица:
- Лазе Манивиловски
- Марија Чулаковска
- а се именуваат
- Пеце Стојковски
- Богдан Костадиновски
- 3. Се разрешува членот од општината Винаца:
- Раде Венков
- а се именува
- Горанчо Трајков
- 4. Се разрешува членот од општината Миравци:
- Никола Цуклев
- а се именува
- Владо Картов
- 5. Се разрешува членот од општината Ростуше:
- Муавмед Илјази
- а се именува
- Менсур Бекири
- 6. Се разрешува членот од општината Долна Ба-њаца:
- Имери Целал
- а се именува
- Имери Шинази
- 7. Се разрешуваат членовите од општината Маке-донска Каменица:
- Фердинанд Спасевски
- Милка Димовска
- а се именуваат
- Здравко Мирчев
- Анжелика Маркова
- 8. Се разрешува членот од општината Росоман:
- Ратко Станков
- а се именува
- Ратко Стаменов
- 9. Се разрешува членот од општината Осломеј:
- Сулејман Велиу
- а се именува
- Халит Бектеши
- 10. Се разрешуваат членовите од општината Зајас:
- Даут Селими
- Ферит Рамадани
- а се именуваат
- Руфат Хусеини
- Етем Исмаили
- 11. Се разрешува членот од општината Чешиново:
- Стојан Стоилов
- а се именува
- Стојан Стијлиов
- 12. Се разрешуваат членовите од општината Обле-шево:
- Фиданчо Цветанов
- Ѓорѓи Марковиќ
- а се именуваат
- Славе Лазаров
- Стевчо Николов
- 13. Се разрешува членот од општината Куманово:
- Момчило Димковски
- а се именува
- Методија Бојковски
- 14. Се разрешуваат членовите од општината Лип-ково:
- Авни Бајрам
- Цемал Мемети
- а се именуваат
- Неџади Османи
- Цезми Муслиа

- 15. Се разрешува членот од општината Мешеишта:
- Блаже Нелоски
- а се именува
- Зоран Ногачески
- 16. Се разрешува членот од општината Подареш:
- Гоце Ѓорѓиев
- а се именува
- Јован Коцев
- 17. Се разрешува членот од општината Цепчиште:
- Целадин Елмази
- а се именува
- Зулцелал Ајдари
- 18. Се разрешуваат членовите од општината Каме-њање:
- Адил Зекап Исмаили
- Агим Шерифи
- а се именуваат
- Абдилвеп Исмаили
- Аким Ајрули
- 19. Се разрешува членот од општината Желино:
- Раментула Ејупи
- а се именува
- Фаик Демири
- 20. Се разрешува членот од општината Илинден:
- Борче Бошковски
- а се именува
- Борче Божиновски
- 21. Се разрешуваат членовите од општината Со-пиште:
- Љубе Јовески
- Цветан Анчевски
- а се именуваат
- Мите Петровски
- Илија Белевски
- 22. Се разрешува членот од општината Чучер – Сан-дево:
- Стојче Цитовиќ
- а се именува
- Владо Гурмешев
- 23. Се разрешуваат членовите од општината Чаир:
- Кирил Андоновски
- Благоја Момироски
- Аџе Насковски
- а се именуваат
- Вене Тасев
- Живко Ристовски
- Кубир Седат
- 24. Се разрешува членот од Град Скопје:
- Војо Михајловски
- а се именува
- Димитар Цонов
- 25. Се разрешуваат членовите од општината Те-арце:
- Невзат Велиу
- а се именува
- Сали Јонузи
- 26. Се разрешуваат членовите од општината Сарај:
- Махир Зибири
- Нухи Алиу
- а се именуваат
- Цели Јакупи
- Селвет Адеми.
- 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-блика Македонија“.

Број 17-2799/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1312.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР „АНТОН ПАНОВ“ – СТРУМИЦА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор во Народниот театар „Антон Панов“ – Струмица, се именуваат:

- а) за претседател:
  - Васил Грчев, дипл. правник;
- б) за членови:
  - Кирил Јанев, стопанственик,
  - Александар Лазаров, стопанственик.

Од редот на вработените на Театарот

- Тинка Ристеска, актер,
- Горан Тренчовски, режисер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3096/2  
21 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1313.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Народна библиотека „Гоце Делчев“ – Штип се именуваат:

- а) за претседател
  - Александар Георгиев, професор;
- б) за членови:
  - Зоран Костовски, наставник,
  - Илчо Маролов, дипл. земјоделски инженер.

Од редот на вработените во Библиотеката

- Трајко Пиков, виш библиотекар,
- Драги Коцевски, библиотекарски помошник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3161/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1314.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА – БИТОЛА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола се именуваат:

- а) за претседател
  - Владо Ѓоревски, дипл. историчар на уметноста, вработен во Заводот;
- б) за членови:
  - Александар Делов, раководител на ХМС „Стрежево“ – Битола,
  - Зоран Атанасовски, директор на ЈП „Комуналец“ – Битола,
  - Владо Сугаревски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Од редот на вработените на Заводот

- Александар Литовски, дипл. историчар на уметноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3170/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1315.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ – ПРИЛЕП**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп се именуваат:

- а) за претседател
  - Петар Петрески, писател;
- б) за членови:
  - Петар Башески, писател,
  - Васил Костов, ликовен уметник – сценограф.

Од редот на вработените на Библиотеката

- Каролина Крстеска, виш библиотекар,
- Магда Василеска, библиотекар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3171/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1316.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО МУЗЕЈ ГАЛЕ-  
РИЈА – КАВАДАРЦИ**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на РО Музеј галерија – Кавадарци се именуваат:

а) за претседател:  
– Јордан Тасев, директор на ХЕ „Тиквеш“ – Кавадарци.

б) за членови:  
– Панчо Минов, дипл. правник.  
– Илија Пемов, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Од редот на вработените  
– Петре Камчевски, виш кустос-историчар.  
– Васил Кимов, кустос-историчар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3190/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1317.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО МУЗЕЈ НА ГРАД  
КРАТОВО – КРАТОВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на РО Музеј на град Кратово – Кратово се именуваат:

а) за претседател:  
– Горан Стојановски, маш. инж. вработен во „Електродистрибуција“ – Кратово.

б) за членови:  
– Јанко Арсов, професор во ДСУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово.  
– Снежана Миневска, подрачен претставник на Министерството за образование – Кратово.  
Од редот на вработените на Музејот  
– Илија Митевски.  
– Лоиза Стефановиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3191/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1318.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦОУ „КОЧО РА-  
ЦИН“ – КРАТОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кочо Рацин“ – Кратово се разрешуваат:

– Миле Марковски,  
– Љубе Митевски.

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кочо Рацин“ – Кратово се именуваат:

– Трајче Божинов, правник,  
– Славица Коцева, дипл. инж. архитект.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/22  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1319.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕ-  
НИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Милутин Ангеловски од должноста директор на Затворот Скопје со Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3223/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1320.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕ-  
НИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се именува Милутин Ангеловски, досегашен директор на Затворот Скопје со Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3223/3  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1321.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО  
ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА  
И ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Геле Поп Ташев, од должноста заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3224/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1322.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО**

1. Се разрешува Нике Тодоровски, од должноста директор на Затворот Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3225/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1323.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО**

1. За заменик на директорот на Затворот Тетово се именува Нике Тодоровски, досегашен директор на Затворот Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3225/3  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1324.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  
ВО СТРУМИЦА**

1. Се разрешува Мавроди Карпичаров, од должноста директор на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3226/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1325.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  
ВО СТРУМИЦА**

1. За заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица се именува Мавроди Карпичаров, досегашен директор на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3226/3  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1326.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА**

1. Се разрешува Ратко Стојков од должноста директор на Затворот Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3227/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1327.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА**

1. За заменик на директорот на Затворот Гевгелија се именува Ратко Стојков, досегашен директор на Затворот Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3227/3  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1328.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЗАТВОРОТ ОХРИД**

1. Се разрешува Никола Рилковски од должноста директор на Затворот Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3228/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1329.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН  
ВИД СТРУГА**

1. Се разрешува Димитрије Ашталкоски од должноста директор на Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3229/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1330.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр.40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК  
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. Се разрешува Снежана Арсовска од должноста советник на министерот за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3356/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1331.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр.40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.63/94 и 63/98) а во врска со член 23 точка 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ДИРЕКЦИЈАТА НАДЛЕЖНА ЗА ИЗВРШУ-  
ВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**

1. Се разрешува Драги Целевски од должноста директор на Дирекцијата надлежна за извршување на санкциите, поради заминување на друга должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3285/3  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1332.

Врз основа на член 158, став 3 и 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО  
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува Драги Целевски, досегашен директор на Дирекцијата надлежна за извршување на санкциите.

2. Именуваниот се распоредува на работа во Министерството за правда.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3285/2  
29 јуни 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1333.

Врз основа на член 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.1999 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИ-  
СТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-  
НИЈА ВО 1999 ГОДИНА**

1. Во Буџетот на Република Македонија за 1999 година предвидени се средства за изработка на просторни и урбанистички планови во износ од 83.641.000 денари

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

2.1 Публикации и графичка презентација  
на Просторен план на Република Маке-  
донија

14.000.000 денари

- 2.2 Довршување на Нацрт – Генерален урбанистички план на град Скопје 5.000.000 денари
- 2.3 Измени и дополнувања на ГУП Кавадарци и довршување на ГУП на градови според Програмата од 1998 година 10.000.000 денари
- 2.4 Довршување на Предлог – Генерални урбанистички планови за новите седишта на општините според Програмата од 1998 година 5.000.000 денари
- 2.5 Урбанистичка документација за населени места во општините (70 населени места): 21.000.000 денари
- Будинарци (Берово),  
Чифлик, Робово, Умлена (Пехчево),  
Логоварди (Битола),  
Требино (Македонски Брод),  
Преглово (Пласница),  
Мрзенци (Гевгелија),  
Давидово (Миравци),  
Гавато (Богданци),  
Зубовце, Галате (Врапчиште),  
Тресонче, Росоки, Селце (Ростуша),  
Маврово (Маврови Анови),  
Слоештица (Сопотница),  
Бегниште, Дабниште, Ресава (Кавадарци),  
Рожден, Бојанчиште, Страгово (Конопиште),  
Камен Дол, Сирково, Мрзен, Рибарци (Росоман),  
Конопица, Градец (Крива Паланка),  
Калашево (Неготино),  
Прждево (Демир Капија),  
Елшани, Коњско, Рамне (Охрид),  
Беровци (Прилеп),  
Црнилишта, Пешталеве (Долнени),  
Ерековци (Тополчани),  
Дуње (Витолиште),  
Добрево (Пробиштип),  
Древено (Злетово),  
Ораовица (Радовиш),  
Велуса (Струмица),  
Иловица, Гечерлија (Босилово),  
Костурино (Куклиш),  
Моноспитово, Банско, Сачево (Муртино),  
Корошишта (Делогожди),  
Бороец (Лабуништа),  
Добовјани (Велешта),  
Стајковци, н. Гоце Делчев, Јурумлери, Идризово со колонија,  
Идризово, Црешово, Булачани (Гази Баба),  
Бунарцик, Ајватовци, Миладиновци (Илинден),  
Злокуќани, Бардовци (Карпош),  
Драчево (Кисела Вода),  
Морани (Студенчани),  
Таор, Пакошево, Ново Село (Зелениково),  
Љуботен (Чаир),  
Кучевиште, Бразда (Чучер – Сацдево),  
– доработка на УДНМ од Програмата од 1998 година
- 2.6 Изработка на урбанистички планови за локалитети од јавен интерес (ДКП, гранични премини, слободни зони) 9.000.000 денари
- 2.7 Стручна ревизија на плановите 4.000.000 денари
- 2.8 Процесна опрема, хардвер и софтвер во функција на остварување на програмата 8.000.000 денари
- 2.9 Изработка на графички прилози за Одлуки за изградба во населени места во општините (за 200 селски населби) 4.000.000 денари
- 2.10 Изработка на публикации од делокруг на работа на Секторот за планирање на просторот (стандарди и нормативи за планирање и проектирање) и за активности на Регионален центар за просторно планирање, одржување стручни семинари и сл. 3.641.000 денари

СЕ ВКУПНО: 83.641.000 денари

3. За спроведување на оваа програма и за начинот, динамиката и наменското користење на средствата, ќе се грижи Министерството за урбанизам и градежништво, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3322/1  
13 јули 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

### 1334.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за сообраќај и врски донесува

### П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИ И ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ

#### Член 1

Во Правилникот за стручна подготовка, испити и дозволи за работа на членовите на екипаж на воздухоплов („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 и 10/85 и „Сл. весник на РМ“ 34/95) кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, во членот 94 став 1, точка 1 бројот „6“ се заменува со бројот „40“.

#### Член 2

Во членот 95 во ставот 1 по точката 11 се додава нова точка која гласи:

„12. Технички опис и опрема за во нужда (emergency) на соодветен воздухоплов“.

По ставот 5 се додаваат два нови става кои гласат:

„Предметот од точка 12 од став 1 на овој член го полагаат кандидатите за вршење на работи на домаќин/ка на соодветен тип на воздухоплов.“

Практичниот дел од испитот се состои во практично применување на стручното знаење во работата за одреден вид на работа и тип на воздухоплов“.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-4941  
14 јуни 1999 година  
Скопје

Министер,  
Боби Спирковски, с.р.

### 1335.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 05.07.1999 година, Комисијата издава

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Тетекс-банка Мешовита банка“ А. Д. Скопје, се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – дванаесетта емисија на акции во вредност од

5.950.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 06.07.1999 година во износ од 184.486.592,50 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и одлуката за јавно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на банката да се јават лица кои досега немаат инвестирано во банката.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-206/1  
06 јули 1999 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
м-р Борис Стојменов, с.р.

1336.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 05.07.1999 година, Комисијата издава

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Експорт Импорт Банка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции во вредност од 2.000.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на ден 06.07.1999 година во износ од 62.012.300,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-208/1  
6 јули 1999 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
м-р Борис Стојменов, с.р.

1337.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 7 јули 1999 година, донесе

### ОДЛУКА

1. Се укинува член 20 став 3 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Васил Велковски од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од

Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред судот се постави прашањето за нејзината согласност со уставните начела за владеење на правото и за поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска, утврдени во член 8 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 11 од Законот за домување во случај на вселување на лице во стан без склучен договор за закуп, сопственикот на станот има право да го врати правото на владение на станот по претходно побарана помош од органот надлежен за внатрешни работи, без водење на управна, односно судска постапка. Според член 20 од истиот закон, договорот за закуп престанува со истекот на времето за кое е склучен. По истекот на времето на кое е склучен договорот, закупецот е должен да го испразни станот. Според оспорениот став 3 од овој член по истекот на времето на кое е склучен договорот за закуподавачот може да го поврати правото на владение на станот на начин утврден со членот 11 од овој закон.

Судот, исто така, утврди дека со Одлука У. бр. 217/98 од 12 мај 1999 година го укина членот 11 од Законот за домување затоа што оцени дека не е во согласност со уставниот принцип за владеење на правото и уставниот принцип за поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Според мислењето на Судот, и покрај тоа што со оспорената одредба на сопственикот на станот му се дава можност преку институтот за самопомош да го врати нарушеното владение врз станот, оваа одредба не ги содржи условите и роковите за самопомош утврдени со правилата на Законот за основните сопствено-правни односи и Законот за облигационите односи, поради што судот оцени дека не е во согласност со уставното начело за владеење на правото утврдено со членот 8 алинеја 3 од Уставот.

Исто така, Судот смета дека овластувањето на органот за внатрешни работи да пружа помош на сопственикот при враќањето во владение на станот, без одлука на надлежен орган го доведува во прашање уставниот принцип за поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска поради што оцени дека оваа одредба не е во согласност и со овој уставен принцип утврден во член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот.

Од истите причини, со оглед на тоа што оспорената одредба на член 20 став 3 од Законот упатува на неговиот член 11, Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со наведените уставни принципи.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проєвски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 97/99  
7 јули 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

1338.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 14 јули 1999 година, донесе

### ОДЛУКА

1. Се укинува член 46 став 2 во делот „и неа ја поднесува на потврда штом тоа ќе биде во можност да се состане“ од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98).



2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста на член 46 став 2 во делот: „и неа ја поднесува на потврда штом тоа ќе биде во можност да се состане“ од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што оспорениот дел од одредбата на Законот не бил во согласност со член 126 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 46 став 2 од Законот, со уредба со законска сила Владата утврдува прашања од надлежност на Собранието во случај на воена или вонредна состојба, ако не постои можност за свикување на Собранието и неа ја поднесува на потврда штом тоа ќе биде во можност да се состане.

5. Според член 126 став 1 од Уставот при постоење на воена или вонредна состојба Владата во согласност со Уставот и закон донесува уредби со законска сила, а според ставот 2 од овој член на Уставот, овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието.

Тргувајќи од содржината на наведената уставна одредба, јасно произлегува дека овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила е од времен карактер, односно дека истото започнува со прогласувањето на воената или вонредната состојба и дека тоа трае до завршувањето на таквата состојба, за што одлучува Собранието. Според тоа, Уставот не предвидува обврска за Владата, по престанувањето на воената или вонредната состојба, уредбите со законска сила што таа ги донела во време на траењето на таквата состојба, да ги поднесува на Собранието за нивно потврдување штом тоа ќе биде во можност да се состане.

Врз основа на наведеното, според мислењето на Судот, одредбата на член 46 став 2 од Законот во оспорениот дел излегува надвор од овластувањата на Владата, поради што Судот оцени дека таа не е во согласност со член 126 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 106/99  
14 јули 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

1339.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 1 и 4 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 14 јули 1999 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 18 став 4 и 5, член 19 став 2, член 45 став 4 и член 48 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/99).

2. СЕ ЗАЃИРА извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на одредбите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

3. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 19 став 1, член 45 став 3 и 5, член 48 став 1 и на членот 51 од Законот означен во точката 1 од ова решение.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Сојузот на синдикатите на Македонија, на Уставниот суд на Република Македонија, му поднесе иницијатива за оценување уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 и 3 од ова решение.

Според наводите во иницијативата основниот концепт на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бил автономност на претпријатијата во остварувањето на трансформацијата, самите претпријатија да бидат носители на активностите за трансформација, почнувајќи од донесувањето на одлуките, па се до водењето на самата постапка на приватизацијата. Ваквиот концепт произлегувал од природата и карактерот на општествената сопственост и нејзината трансформација во еден од класичните форми на сопственост. Тоа право објективно го имале претпријатијата како носители на економска дејност, а не државни органи. Улогата на државните органи била димензионирана во сферата на следење и контролирање на процесот на трансформацијата, по исклучок непосредно да ја врши самата трансформација. Во оваа смисла, со членот 89 од постојниот Закон, Агенцијата била овластена да го преземе поведувањето и непосредното водење на постапката за трансформација на претпријатието, само доколку претпријатието не постапи според роковите и начинот утврдени со Законот.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал биле направени радикални отстапувања од основниот концепт на Законот. Имено, со членот 18, став 4 и 5, членот 19, 45 (100-а, став 2, 3 и 4) и членот 48 и 51 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, директно се повредувало правото на сопственост утврдено во член 30 од Уставот на Република Македонија, правото на сопственоста и трудот како основа за управување и учество во одлучувањето, утврдено во член 58, став 1 од Уставот на Република Македонија и правото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, утврдено со член 9, став 1 од Уставот на Република Македонија со тоа што Агенцијата како државен орган станувала сопственик и на дел од општествениот капитал што работниците – акционери немале можност да го отплатат, согласно Законот, поради проблемите настанати во стопанството и непримањето плата подолг временски период и единствен носител на општествениот капитал, која спротивно на член 58, став 1 од Уставот на Република Македонија ќе управувала и одлучувала со тој капитал. Согласно член 100-а став 3 се обврзувале претпријатијата на Агенцијата да и издадат обични акции или удел за вредноста на општествениот капитал, а ако тоа не го направеле доброволно, самата Агенција со своја сопствена одлука тоа ќе го направела.

Понатаму, во иницијативата се наведува дека голем број од претпријатијата кои биле трансформирани или биле во процесот на трансформација, се ставале во нееднаква положба, не по своја вина, со оние што тоа го направиле порано, спротивно на член 9, став 2 од Уставот на Република Македонија, односно работниците коишто, поради состојбите со производството, неисплатените плати, војната во нашето соседство, не можеле навреме да ги плаќаат ратите за сопствените акции, за разлика од оние што имале можност да ги отплаќаат акциите, бидејќи примале редовно плата.

Поради ваквата нееднаква положба, работниците – акционери ќе го изгубеле и уставно гарантираното право да учествуваат во управувањето и одлучувањето во друштвото, согласно член 58 став 1 од Уставот на Република Македонија.

Утврдувањето на рокот од 30 дена за спроведување на цела постапка за организирање, односно довршување на процесот на трансформацијата бил неспроведлив со однапред познат резултат. За овој временски период ни самата Агенција до која се веќе доставени сите документи за трансформација не можела да донесе решение и вака утврдениот кус рок одел само во прилог на законодавецот, Агенцијата да стане единствен сопственик на општествениот капитал, преку што се поддржавала општествената сопственост, што е спротивно на уставната интенција утврдена со член 7 од Уставниот закон за трансформација.

Со одредбите на членот 48 и членот 51 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се отстапувало од решенијата содржани во член 718 од Законот за трговските друштва, според кој со влегувањето во сила на овој Закон правните субјекти продолжуваат да работат под условите запишани во судскиот регистар се до нивното организирање како акционерски, односно друштва со ограничена одговорност, со што се повредувала правната сигурност.

Согласно член 87 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Агенцијата имала својство на правно лице со јавни овластувања, утврдени со Закон. Таа ги вршела работите кои се однесуваат на организирањето и контролата на трансформацијата, а со најновите измени ја спроведувала трансформацијата. Поаѓајќи од овие одредби Агенцијата не можела да биде сопственик на општествениот капитал и директно да се стекне со правото на управување и одлучување во претпријатијата.

6. На седницата Судот утврди дека според член 18 став 4 и 5 од Законот корисникот на попустот од членот 25 на овој Закон го губи правото на отплата на запишаните акции со попуст, доколку не уплатил две рати едно по друго, или три рати со прекин во текот на 6 месеци.

Неотплатените акции, односно удели од став 2 на овој член се пренесуваат на Агенцијата како обични која ги продава под услови утврдени со овој Закон.

Со член 19 по членот 28 од постојниот Закон се додава нов член 28-а според кој ако претпријатието во рок од 30 дена од денот кога имателот на привремените акции го изгубил правото на отплата на запишаните акции, односно удели од член 28, став 2 на овој Закон, неотплатените акции, односно удели не ги пренело на Агенцијата, овие акции, односно удели ја губат својата правна сила за имателот и стануваат акции, односно удели на Агенцијата што со одлука го констатира Агенцијата.

Врз основа на одлуката од став 1 на овој член, Агенцијата издава потврда за акциите, односно потврда за удели кои гласат на Агенцијата.

Во членот 45, дел од ставот 2 и ставовите 3 и 4 (нов член 100-а) е предвидено дека за неоткупениот општествен капитал од претпријатието на Агенцијата и се издаваат обични акции, односно удел.

Ако акционерското друштво или друштво со ограничена одговорност од став 2 на овој член, во рок од 15 дена по донесувањето на Одлуката од страна на Управниот одбор на Агенцијата не издаде обични акции, односно, удел, истите акции, односно уделот стануваат акции, односно удел на Агенцијата што со одлука го констатира Агенцијата.

Врз основа на одлука од став 3 на овој член, Агенцијата издава потврда за акциите, односно потврда за уделот кои гласат на Агенцијата.

Според член 48 претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој Закон не ја отпочнале постапката за трансформацијата, должни се во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој Закон да се организираат како акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност.

Претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој Закон ја отпочнале постапката за трансформација, односно ја доставиле документацијата до Агенцијата, ќе се организираат како акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност доколку во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој Закон трансформацијата нема да биде реализирана на начин и под условите утврдени со овој Закон.

Во член 51 е предвидено дека при организирањето на претпријатијата од членовите 48, 49 и 50 на овој Закон во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, соодветно се применуваат одредбите од членот 100-а на овој Закон.

При организирањето на претпријатијата од членот 50 на овој Закон соодветно ќе се применуваат и одредбите за трансформацијата на претпријатие во стечај.

7. Со Уставот на Република Македонија е воспоставен нов концепт на општествено уредување во чија основа е граѓанската демократија, гаранцијата на сопственоста и нејзината заштита во граѓанско-правна смисла и слободата на пазарот и претприемништвото. Така, согласно член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на сопственост, а според неговиот став 3, никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста или правата што произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Согласно член 58 од Уставот, сопственоста и трудот се основа за управување и учество во одлучувањето.

Поаѓајќи од основната интенција на Уставот за изградба на граѓанско општество, кому општествената сопственост не му е иманентна, туку сопственоста како граѓанско-правен однос, тој не ја гарантира општествената сопственост, а обврската за нејзино трансформирање произлегува непосредно од самиот Устав. Во таа смисла, според член 7 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Собранието на Република Македонија е овластено, во рок од 6 месеци по донесување на Уставот, да донесе закон со кој ќе се уреди трансформацијата на општествената сопственост. Со тоа законодавното тело е овластено да ги утврди условите, начините и формите на нејзиното трансформирање во некоја од сопственичките категории, но со почитување на темелните вредности на уставниот поредок утврдени во членот 8, 30, 52, 55, 57 и 58 од Уставот.

Поаѓајќи од ваквото сфаќање за трансформацијата на општествениот капитал и означените уставни одредби во врска со оспорените одредби се поставуваат прашањата дали спротивно на член 30, 9 и член 58 од Уставот се ограничуваат правата на работниците корисници на правото на отплата на акции со попуст да се стекнат со акции во сопственост или се работи за дозволена политика на законодавецот во спроведувањето на дисциплина во процесот на приватизацијата и нејзиното конечно завршување, дали преносот на неприватизирано капитал на Агенцијата како обични акции претставува поддржување на општествената сопственост, односно станува сопственост на Агенцијата врз основа на што стекнува право на управување, односно глас, дали со оспорените одредби на членовите 48 и 51 од Законот се повредува принципот на слободата на пазарот и претприемаштвото. Понатаму, од значење се и прашањата дали членот 48 од Законот има ретроактивно дејство и дали принципот за забрана на ретроактивното дејство не е повреден и во случајот на член 18 од Законот, дали може да се постави прашањето за нееднаквост помеѓу работниците и претпријатијата кои

ја завршиле приватизацијата, со оние кои сè уште не успеале во тоа, дали правото на Агенцијата да организира акционерско друштво го повредува принципот на Законот за трговските друштва, дали членот 48 подразбира целосно губење на запишаните права врз акциите (кадуцирање) или се губи само правото на неотплатениот дел и дали се повредува принципот на еднаквост кога во различни модели на приватизација неплаќање на ратите повлекува различни последици.

Со оспорените одредби на членот 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, битно се отстапува од утврдениот режим на акциите со попуст. Имено акциите со попуст, согласно Законот се отплатуваат на рати со одложено плаќање и тие претставуваат хартија од вредност и нивниот режим е утврден со членот 15 од Законот за издавање и тргување на хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97). Секоја отплатена акција е посебна акција (индивидуална) и влегува како автономен објект во правниот промет. Делумно отплатените акции се во сопственост на работниците, кои се должни редовно да ги отплатуваат. Со оглед на тоа што со оспорените одредби на членот 18 од Законот се пренесуваат на Агенцијата како обични, кои ги продава под условите утврдени со овој закон, што значи дека таа станува сопственик, според мислењето на Судот се поставува прашањето за нивната согласност со членот 30 од Уставот. Исто така, на суштински начин се повредува и уставното начело на еднаквост на граѓаните пред законот. Иако не е спорно одземањето на акциите заради неуредното плаќање, спорно е тоа што нема да им биде вратен, односно надоместен отплатениот дел од одземањата акција. Поради тоа не е спорна одредбата од Законот дека неуредното плаќање може да се санкционира. Меѓутоа, сите акционери што акциите ги отплатуваат на рати мора да бидат под еднаков правен режим.

Во овој контекст се поставува прашањето за уставноста и на одредбата на ставот 2 од членот 19 од Законот.

Имено, според членот 19 од Законот, по членот 28 се додава нов член 28-а, според кој, ако претпријатието во рок од 30 дена од денот кога имателот на привремените акции го изгубил правото на отплата на запишаните акции, односно удели од членот 28 став 2 на овој закон, неотплатените акции односно удели не ги пренело на Агенцијата, овие акции односно удели ја губат својата правна сила и за имателот, односно се поништуваат по сила на Законот. Оттука произлегува и обврска на претпријатието да издаде нови акции, наместо поништените, исто по сила на Законот, со што според мислењето на Судот Агенцијата како акционер самата на себе си издава акции, наместо акционерското друштво кое ги емитувало поништените акции. Со тоа се повредува правото на сопственост на акционерското друштво што ги емитувало поништените акции.

Аргументите врз основа на кои е засновано сомнежето за уставноста на член 18 став 5 и член 19 став 2 во суштина се однесуваат и на сомнежето за став 5 и на членот 45 од Законот.

Одредбите на член 48 од Законот создаваат одредени обврски во поглед на статусното организирање, а посредно и суштински, го определува редоследот на фазите на постапката за приватизација. Задолжителното организирање на претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја отпочнале постапката за трансформација, дека се должни, во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон, да се организираат како акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, не е во согласност со член 718 од Законот за трговските друштва. И покрај тоа што во определениот рок не е можно такво организи-

рање, тоа прашање излегува од рамките на надлежноста на Уставниот суд. Меѓутоа, ставот 2 од овој член на Законот подразбира целосно губење на правата врз запишаните акции во претпријатијата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ја отпочнале постапката за трансформација, односно ја доставиле документацијата до Агенцијата доколку во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон трансформацијата не е реализирана, на начин и под условите предвидени со овој закон, со што според мислењето на Судот оваа одредба има ретроактивно дејство врз овие претпријатија поради што основано се поставува прашањето за повреда на уставниот принцип за забрана на ретроактивно дејство на законите утврдено во членот 52 од Уставот и со уставниот принцип на слободата на пазарот и претприемништвото утврден во член 55 од Уставот.

8. Според член 27 од Деловникот на Судот, Уставниот суд може во текот на постапката, до донесување на конечната одлука, да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на закон, друг пропис или општ акт чија уставност односно законитост ја оценува, доколку со неговото извршување би можеле да настанат тешко отстранливи последици.

Судот смета дека со примената на означените одредби од Законот, за кои изрази сомнение за нивната уставност, можат да настанат неотстранливи штетни последици во процесот на приватизација поради што ги запре од извршување сите поединечни акти и дејствија преземени врз основа на овие одредби.

9. Во поглед на наводи во иницијативата за поведување постапка и на член 19 став 1, член 45 став 3 и 5 член 48 и на членот 51 од Законот Судот оцени дека не може да се постави прашањето за нивната согласност со Уставот, затоа што утврди дека не се во спротивност со Уставот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1, 2 и 3 од ова решение.

10. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 119/99  
14 јули 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

## Објасен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води постапка по тужбата на тужителката Александра Арсовска од Скопје застапувана од законски застапник мајката Драгица Арсовска од Скопје, а преку полномошникот адвокат Николиќ Владимир од Скопје, против тужениот Панче Арсовски сонепозната адреса.

Се повикува тужениот Панче Арсовски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или на судот му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател, адвокатот Бранко Костовски од Скопје кој е определен од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје да ги застапува интересите се до неговото јавување.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, X.П.бр.670/99.

(24763)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Адифет Имер од Скопје, ул. "378" бр.9 против тужениот Џелал Имер кој што се наоѓа во Италија со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 20 дена од објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично да се јави во судот и да му достави податоци за неговото живеалиште за да може да биде повикан во постапката. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник од адвокатите преку Центарот за социјални работи кој ќе ги штити интересите во постапката до правосилноста на окончувањето на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIII.П.бр.573/99.  
(24488)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води спор за поништување на договор за купопродажба на општествен стан по тужбата на тужителката Новакова Анкица, ул."Козле" бр.40-Б-Скопје, против тужениот МНТ-Опера-Скопје и второтужената Здравкова Павлина со непозната адреса на живеење во странство.

Судот со решение IX П.бр.1399/99 од 15.07.1999 година, на второтужената Здравкова Павлина и назначи привремен застапник за да ги штити нејзините интереси во постапката и тоа адвокатот Дељо Кадиев од Скопје ул."Мито Хаџивасилев" бр.36/3.

Се повикува второтужената Здравкова Павлина и нејзиниот полномошник не се јават во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно на истата ќе и биде назначен привремен застапник-адвокатот Дељо Кадиев од Скопје, кој ќе ја застапува во постапката се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, IX.П.бр.1399/99.  
(24492)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд заведен е спор по тужбата на тужителот Синани Самет од с.Здуње-Гостиварско, застапуван преку полномошникот Неим Салмани адвокат од Гостивар, против тужените Синани Екрем, Синани Селиме и Синани Ангелка, сите од с.Здуње сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот суд во Гостивар. Доколку не се јават или не постават свој полномошник, во постапката ќе ги застапува привремениот застапник Душица Димитриеска, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар се до окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.292/99. (24599)

#### ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Вергиније Алиевска од с.Г.Б.Црква против тужениот Ергин Алиевски од Ресен, сега во Копенхаген, Данска, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000 денари.

Се повикува тужениот Ергин Алиевски од Ресен во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува не-

говите права и интереси се до окончувањето на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.9/99. (24596)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителите Ајредин Исаи, Фатмир Исаи, Севдије Исаи, Есат Исаи, Асан Исаи и Јетмир Исаи сите од с.Арвати против тужените Магбуле Шакири од с.Д.Б.Црква и Исмаил Исмаиловски со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Исмаил Исмаиловски со непозната адреса на живеење во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.60/99. (24798)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица води постапка за враќање на заем по тужбата на тужителот Јанков Илија од Струмица против тужениот Фончев Ванчо од Струмица, а сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 97.000 денари.

За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева, стручен соработник во овој суд. Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот со сите права се до појавување на тужениот или негов полномошник пред судот.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.620/98.(24475)

Основниот суд во Струмица води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Најзлије А.Јурук од Радовиш против тужениот Јорук Хусеин од Струмица, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000 денари.

За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева, стручен соработник во судот, која ќе ги застапува интересите на тужениот со сите права се до појавување на тужениот или негов полномошник пред судот.

Се повикува тужениот Јорук Хусеин да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.912/99.(24476)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за долг по тужбата на тужителот Шабани Јусуф од с.Добридол против тужените Адеми Јусуф и Адеми Зулкуфли, двајцата од с.Г.Речица-Тетовско.

Се повикува тужениот Адеми Јусуф, сега со непозната адреса во СР Словенија во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово. Во спротивно, Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.529/99. (24613)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5184/99 на регистарска влошка бр. 02015348?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво ЈСД-ДАРИС ИНВЕНТ Данило ДОО, центар за иновации и технологија, увоз-извоз, бул. "Јане Сандански" бр. 84/2-17, Скопје.

Основачи (содружници): Данило Ристиќ од Скопје и Снежана Георгиева Ристиќ од Скопје.

Основна главнина. 10.697,00 ДЕМ (331.500,00 денари).

Управител: Дејан Билески, без ограничувања.

Дејности: 21.21, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 24.52, 24.65, 25.13, 25.21, 25.23, 25.24, 26.22, 26.26, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.11, 28.12, 30.01, 30.02, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.35, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 80.42, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Основна дејност: 74.20 - Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички совети.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13570/98, на регистарска влошка бр. 02014224?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за услуги, трговија и производство „ПОЛИ ЕЛЕКТРО-МЕХАНИКА“ увоз-извоз Петре дооел Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 9.

Зголемување на основната главнина со внесување на средства со проценка од овластен проценител во износ од 10.142,00 дем или 314.200,00 ден.

Основач е Петре Штерјовски од Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 27.10, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 63.40, 70.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона и комисиона продажба, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција, СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во

правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со ситот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување е Петре Штерјовски – управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 13570/98. (21181)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 12534/98, на регистарска влошка бр. 02015104?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство, услуги и трговија „СТОЛ АРТ“, Небојша, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 91/3-15.

Скратено име: ТД „СТОЛ АРТ“ ДООЕЛ Скопје.

Основач е Небојша Антовски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 91/3-15.

Дејности: 27.42, 27.45, 27.43, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 28.12, 28.22, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 28.22, 31.10, 32.30, 31.62, 33.30, 30.02, 33.10/1, 31.30, 29.72, 31.61, 25.22, 20.10, 20.20, 20.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 02.01, 02.02, 43.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.31, 60.21, 71.10, 71.21, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.22, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 63.12, 74.40, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 70.20, 92.33, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Небојша Антовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 12534/98. (21190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 10556/98, на регистарска влошка бр. 02010515?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз „АС – ТЕКС“ Аслан ДООЕЛ Гостивар, ул. „П. Аврамоски“ бр. 42.

Основач на ДООЕЛ е Аслан Шатку од Гостивар, ул.

„П. Аврамоски“ бр. 42.

Дејности: 17.60, 18.23, 17.72, 17.71, 18.23, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 17.40/2, 52.24, 52.21, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.35, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.52, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.42/1, 51.52, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 55.12, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 70.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 70.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и услуги и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е лицето Аслан Шатку од Гостивар, ул. „П. Аврамоски“ бр. 42 Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 10556/98. (21191)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 12786/98, на регистарска влошка бр. 02014824?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за издавачка дејност „БЕЛИСИМО“ Симон ДООЕЛ од Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 24/2-61.

Содружник Симон Беличанец, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 24/2-61 Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.57, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, комисион, консигнација, застапување и посредување во надворешно-трговското работење, застапување на странски правни и физички лица, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, агенциски услуги во транспортот, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Работите во внатрешниот и надворешниот промет, за потребите на друштвото ќе ги врши управителот, а во друштвото како управител е именувано лицето Слободанка Беличанец, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 12786/98. (21192)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 12597/98, на регистарска влошка бр. 02015144?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало „ДИПОН КОМЕРЦ“ Глигур ДООЕЛ Скопје, ул. „Шидска“ бр. 24/2-7.

Усогласување на Претпријатието за трговија на големо и мало „ДИПОН КОМЕРЦ“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Шидска“ бр. 24/2-7.

Претпријатието се усогласува со Законот за трговски друштва во Друштво за трговија на големо и мало „ДИПОН КОМЕРЦ“ Глигур ДООЕЛ Скопје, ул. „Шидска“ бр. 24/2-7.

Основач на друштвото е Глигур Ѓорески од Скопје. Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 15.98/2, 18.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.13, 25.21, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11,

36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/2, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 12597/98. (21193)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11018/98, на регистарска влошка бр. 02009854?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за транспорт и трговија „ТРОШПЕД ТРАНС“ Василчо и Виолета ДОО увоз-извоз ул. „Благој Ѓорев“ бр. 104 – Велес.

Основачи на друштвото се Шалев Василчо од Велес ул. „Народен фронт“ бр. 22 и Мадевска Виолета со постојан престој во Утрехт Холандија.

Дејности: 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.25, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.20, 74.40, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиони работи и консигнациона продажба, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото го застапува Петровска Виолета управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11018/98. (21203)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13200/98, на регистарска влошка бр. 02013277?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето според ЗТД на Друштво за транспорт и трговија „ДРЕН-ТРАНС“ Трајан доел увоз-извоз ул. „Мицко Козар“ бр. 63 – Велес.

Основач е Радевски Трајан од Велес.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Радевски Трајан управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13200/98. (21204)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 563/99, на регистарска влошка бр. 1-50482-11-



0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисување со стабен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица Тетово, Плоштад Маршал Тито б.б.

Се брише: Деспот Антовски.

Се запишува: Кочовски Бранислав за директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 563/99. (21206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 527/99, на регистарска влошка бр. 1-50482-8-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисување со стабен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица ул. „Моша Пијаде“ бр. 14 – Куманово.

Се брише: Димовски Славко.

Се запишува: Виолета Стоилковска како директор на Подрачната единица Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 527/99. (21207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 8355/95, на регистарска влошка бр. 1-57774-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатие за промет на големо и мало „ЛАВ“ увоз-извоз ДОО ул. „9 Ноември“ бр. 3 – Титов Велес.

Со одлука од 14.6.1995 год. од претпријатието истапува основачот Никола Стојанов од Титов Велес, а пристапува Марјан Стојанов од Титов Велес.

Се брише досегашниот застапник Никола Стојанов директор. Се запишува Марјан Стојанов директор со неограничени овластувања за застапување во внатрешниот и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 8355/95. (21208)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 585/99, на регистарска влошка бр. 1-67977-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Државно средно училиште за железнички и ПТТ сообраќај „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ул. „Трета Македонска бригада“ б.б. – Скопје.

Се брише досегашниот застапник Крнинов Христо директор без ограничување. Се запишува Котевски Лазо в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 585/99. (21209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4349/99, на регистарска влошка бр. 020152017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги „КИМЕ-ГРАФ“, Дајанчо ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Милан Зечарбр“ 13, Куманово.

Основач-содружник: Кимевски Дајанчо од Куманово.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.45, 36.22, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.31, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.1203, 70.20, 71.70, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво и застапување,

консигнација, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, привремен увоз односно извоз на стока и опрема, работи на меѓународен превоз на стока и патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен друмски сообраќај, туристички работи со странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, неограничена одговорност.

За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со сите средства, целосна одговорност. Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот трговски промет е Божиновска Сања- управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4349/99. (21275)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3296/99, на регистарска влошка бр. 020139657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ДЕЛ МАР“ Љупчо увоз-извоз ул. „Цветан Димов“ бр. 5А-7, Кавадарци.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 63.40, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.30, 15.13, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.89, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 25.21, 25.22, 36.11, 36.14, 45.25, 45.44, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.45, 60.22, 60.24, 74.12, 74.84, 93.02., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешно трговски промет со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Р Бугарија, Албанија и Грција.

Друштвото е основано од Љупчо Делов од Кавадарци.

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Љупчо Делов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3296/99. (21276)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1491/99, на регистарска влошка бр. 020096477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „РА ИМПЕКС“ Лила ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Блажо Алексов“ бр. 53/1/14, Кавадарци.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.86, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.51, 24.12, 24.30, 28.52, 28.62, 28.73, 29.40, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.46, 60.24, 65.12/3, 74.84, 93.05., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, застапување на странски фирми, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото е основано со изјава за основање на ДООЕЛ од основачот Лила Ралева од Кавадарци.

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Лила Ралева, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1491/99. (21277)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4045/99, на регистарска влошка бр. 02014665?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Колонијална продавница „НЕТ“ Дарко Илија Лазаров ТП ул. „Пролетерска“ 66, општина Карпош, Скопје.

Седиште: ул. „Пролетерска“ 66 Скопје.

Основач: Лазаров Дарко од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Управител на трговецот-поединец е лицето Лазаров Дарко.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4045/99. (21278)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3646/99, на регистарска влошка бр. 02013677?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „МА-БЕСТ“ Мурат и др. ДОО експорт-импорт Скопје ул. „Џон Кенеди“ Б-9/5.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 93.05, надворешна трговија со стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, комисиона и консигнациона продажба, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународен посебен транспорт на возила со трајлер.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува Бајрами Фердита.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3646/99. (21279)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2611/99, на регистарска влошка бр. 02013078?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство и трговија „ФИЛ-КОМ“ Даниела ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 15.

Дејности: 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.53, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.33, 45.44, 52.72, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.53, 51.57, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.29, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Даниела Комненовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2611/99. (21280)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10670/98, на регистарска влошка бр. 02008785?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП. ТП Валентина Горѓе Цветковска продавница за текстил, облека и половна стока „КОМИСИОН КАРА“ Скопје, бул. „Јане Сандански“, бр. 69, Општина Кисела Вода.

Основач е Валентина Горѓе Цветковска, од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 61/9.

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.50.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со ситот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Валентина Г. Цветковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10670/98. (21281)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2263/99, на регистарска влошка бр. 02011154?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП. ТП Дејан Лазар Шуманов „ПАУК“ – Автотакси ул. „Георги Димитров“ бр. 66/1-5 Скопје.

Основач е Дејан Шуманов од Скопје.

Дејности: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со ситот свој имот.

Управител е Дејан Шуманов – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2263/99. (21282)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5493/99, на регистарска влошка бр. 02015054?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво на Друштво за трговија и услуги „АЛ-ПЛАСТ“ Александар ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Џон Кенеди“ бр. 15 Скопје.

Единствен содружник е Стојановски Александар.

Дејности: 15.61, 15.81, 15.82, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 17.11, 17.12, 17.13, 29.24, 31.61, 36.11, 36.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52., 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет одговара со ситот свој имот.

Управител на друштвото е Стојановски Александар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5493/99. (21283)



Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3410/99, на регистарска влошка бр. 02013665?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто такси „ТАКСИ 99“ ТП Чедо Илија Аврамовски Скопје, ул. „4 јули“ бр. 4/2-5.

Дејност: 60.22 такси превоз.

Основач на трговец поединец е лицето: Аврамовски Чедо од Скопје, со стан на ул. „4 јули“ бр. 4/2-5.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Аврамовски Чедо, управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3410/99. (21284)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3335/99, на регистарска влошка бр. 02013650?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси „МЕТО ПРОМ“ ТП Методија Киро Јовановски Скопје, н. Кисела Јабука ул. бр. 1.

Дејност: 60.22 такси превоз.

Основач на трговецот поединец е лицето Јовановски Методија од Скопје, н. Кисела Јабука ул. бр. 1.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Јовановски Методија, управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3335/99. (21285)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4029/99, на регистарска влошка бр. 02013689?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП. Авто такси „ДУЛЕ КОМ“ ТП Крумче Душан Глигоров Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 8/1-3.

Дејности: 60.22 такси превоз.

Основач на трговец поединец е лицето Глигоров Крумче од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 8/1-3.

Лице овластено за застапување и претставување на трговецот поединец е Глигоров Крумче, управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4029/99. (21286)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3209/99, на регистарска влошка бр. 02013373?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Автопревозник „ЈАКА-ПРЕВОЗ“ Осман Рефик Исмани ТП с. Крушопек општина Сарај Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Управител е Осман Исмани, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3209/99. (21287)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3206/99, на регистарска влошка бр. 02013530?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Автопревозник „РАШЧЕ-ПРЕВОЗ“ Зеќир Казим Ѓуреци ТП с. Рашче општина Кондово Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Управител е Зеќир Ѓуреци, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3206/99. (21288)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Автопревозник „КАЛДИРЕЦ“ ТП Исмет Баки Сулејмани ул. „Јајце“ бр. 130 Скопје.

Дејност: 60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.22 такси превоз, 60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски.

Управителот Исмет Сулејмани од Скопје ул. „Јајце“ бр. 130 во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (21322)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11977/98, на регистарска влошка бр. 02009669?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Авто-такси „М-КОМЕРЦ“ ТП Љупчо Стојан Андревски ул. „Коце Металец“ бр.2/14 Скопје.

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај. Управител Љупче Андревски ул. „Коце Металец“ бр. 2/14 Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11977/98. (21323)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3981/99, на регистарска влошка бр. 02016075?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП Автотакси „КАРИНО“ ТП Ристески Ѓимко Михајло ул. „Ангел Димовски“ бр.2/2-3 Скопје.

Основач Ристески Михајло од Скопје ул. Ангел Димовски бр.2/2-3 Скопје.

Управител Ристески Михајло без ограничување.

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3981/99. (21324)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3643/99, на регистарска влошка бр. 02013780?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Автотакси „КОКИ“ ТП Давчевски Милан Никола ул. „Јанко Мишиќ“ 11-Скопје.

Основач Давчевски Никола од Скопје ул. Јанко Мишиќ 11-Скопје.

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај.

Управител Давчевски Никола-без ограничување ул. „Јанко Мишиќ“ 11-Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3643/99. (21325)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1241/99, на регистарска влошка бр. 02014169?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво Трговско угостителско друштво „МЕМОРИЈА“ Насер ДООЕЛ с. Озормиште, Желино.

Дејност на друштвото 50.20, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Управител Насер Феџули-со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трг. работење. Основач Насер Феџули с.Озормиште, Желино.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1241/99. (21326)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 7731/99, на регистарска влошка бр. 02012406?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија и услуги „ЛУЦИ ЧИВАС“ Синиша ДООЕЛ ул. „Франц Лист“ бр. 19 Скопје.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 50.40/23, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.12, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странска стока во консигнациони складишта, реекспорт, лизинг, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, застапување на странски лица, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото во прометот со трети лица ќе го застапува Спасовски Синиша, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7731/99. (21300)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 3752/99, на регистарска влошка бр. 02014677?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Друштвото за услуги маркетинг и трговија „КАЛОНИС“ Борис ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Томе Арсовски“ бр. 47 Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 50.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.70, 74.83, 74.84, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки во консигнациони складишта, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Чавковски Борис, управител без ограничувања. Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3752/99. (21301)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 3136/99, на регистарска влошка бр. 02013887?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Авто такси „КЕНТ“ Кенан Ружди Каили ТП, ул. „Отокар Кершовани“ бр. 20 Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Кенан Каили, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3136/99. (21303)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 4200/99, на регистарска влошка бр. 02014069?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги „АЛСАЕЛ – КОМПАНИ“ Елмаз ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок, Боговиње.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/2, 20.51, 36.14, 26.63, 20.10, 20.10/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот и средства.

За управител на друштвото се определува Алији Елмаз од с. Пирок, Боговиње, овластен за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4200/99. (21305)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 3352/99, на регистарска влошка бр. 02013967?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за транспорт и услуги „МА-СТЕРИ“ Крсте Глигороски и др. ДОО Гевгелија, ул. „Солунска“ бр. 25.

Основачи (содружници) на друштвото се Крсте Глигороски од Гевгелија, ул. „Солунска“ бр. 25, Ристо Шопчев од Гевгелија, ул. „Даме Груев“ бр. 4 и Илија Пенев од Гевгелија, ул. „Васо Караџанов“ бр. 19.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13/3, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 14.21, 15.62, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 18.21,

18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 36.50, 36.63, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 52.74, 55.22, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот и средства.

Друштвото во надворешно трговскиот промет и во внатрешниот промет ќе го застапува управителот Крсте Глигорски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3352/99. (21306)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2400/99, на регистарска влошка бр. 02013827?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ, Друштво за производи, трговија и услуги „ПРОМЕНИ“ Сами ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Метохиска“ бр. 52, Скопје.

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.54/2, 17.21, 17.22, 18.10, 18.22, 18.23, 52.11, 52.21, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 51.26, 52.12, 50.10, 50.50, 51.41, 51.21, 51.23, 51.39, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 51.51, 51.57, 55.40, 63.40, 50.20, 63.40.

Во правниот промет со трети лица „ПРОМЕНИ“ Сами ДООЕЛ од Скопје, ул. „Метохиска“ бр. 52 настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Сербезов Сами, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2400/99. (21307)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4595/99, на регистарска влошка бр. 02014953?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало, сообраќај и услуги увоз-извоз „АНИКОМ“ Анка ДООЕЛ ул. „Антон Попов“ бр. 142-а, Скопје.

Дејности на друштвото: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.212, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 63.60, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3 и 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Анка Андоновска од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4595/99. (21308)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4957/99, на регистарска влошка бр. 02015367?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуга „ФОРТУНА – ЈСН“ увоз-извоз Љупчо ДООЕЛ ул. „Орце Николов“ бр. 71-а, Скопје.

Основач е Љупчо Зафировски со основачки капитал од 5.000 ДМ.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 50.1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 41.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.25, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.11, 74.12, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; реекспорт; посредување и застапување во надворешнотрговско работење.

Овластување на субјектот во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски во правниот промет со трети лица друштвото не одговара – ДООЕЛ.

Овластено лице за застапување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Зафировски Љупчо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4957/99. (21309)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3275/99, на регистарска влошка бр. 02013656?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ, Друштво за градежништво, транспорт и трговија „ВОДНО-МБ“ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Сава Ковачевиќ“ 14, бр. 2-а, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 14.11, 14.21, 14.22, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.22, 45.21/2, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 45.45, 50.50, 50.50/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12,

55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.82, 74.23; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограѓански промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија; застапување и продажба на странска стока од консигнациони складишта и вршење на сервисни услуги за одржување; работи за посредување; привремен увоз односно извоз на стоки и опрема заради производство и пружање на услуги; работи на закуп – лизинг; работи на долгорочна коопорација; туристички работи со странство; меѓународни агенциски работи; завршни работи во градежништвото.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Велков Марјан, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3275/99. (21310)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2481/99, на регистарска влошка бр. 02013574?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто превозник такси „ГУДВЕЈ“ Стоје Тодор Атанасов, ул. „Коце Металец“ бр. 2в, 1/25, Скопје.

Основач е Стоје Тодор Атанасов.

Управител е Стоје Тодоров Атанасов од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 2в, 1/25.

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22, такси превоз, 60.23, превоз на патници во друмски сообраќај, слободен.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2481/99. (21311)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4092/99, на регистарска влошка бр. 02013582?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Превозникот на патници со такси автомобил „МИЛИ“ ТП Амзи Рахим Наим с. Лакавица, Србиново.

Основан е со акт од 01.04.1999 год.

Трговец поединец: Амзи Наим од с. Лакавица.

Дејност: 60.22.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Управител Амзи Наим, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4092/99. (21314)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение I. Рег. зг. бр. 123/99 од 04.06.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Кошаркарски клуб "СТЕЛА" - Скопје.

Седиштето на Кошаркарски клуб "СТЕЛА" е во Скопје, ул. "Таки Даскалот" бр. 6-б, а подрачјето на дејствување на клубот во Република Македонија е да придонесува за создавање услови за омасовување и подобрување на квалитетот на сите кошаркарски категории во клубот, придонесувајќи во целина за развој на кошарката во Република Македонија.

Со денот на запишување во Регистарот Кошаркарскиот клуб "СТЕЛА" се стекнува со својство на правно лице

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (24227)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 37/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Карате клубот "Чиме Вадо Кај Китка" од Кочани, ул. "Гоце Делчев" бр. 13.

Лице овластено да го застапува и претставува здружението во правниот промет спрема трети лица во јавноста е Китанов Георги - тренер на клубот

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат за поттикнување, омасовување и развој на карате спортот, развивање и унапредување на системот на натпревари, да се грижи за развојот и соработката со другите клубови од Република Македонија и надвор од

неа, како и создавање услови за истото, како и други активности од областа на спортот.

Здружението на граѓани се стекнува со својство на правно лице од ден 6.07.1999 година.

Од Основниот суд во Кочани. (24243)

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 13/99 од 25.06.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 51, се запишува Женски кошаркарски клуб "Гостивар" од Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Јаќимоски Ѓино од Гостивар.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во развивањето на колективното работење, одлучување и одговорност, како и стручно издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирани форми на воспитно образовно и стручна дејност.

Од Основниот суд во Гостивар. (24244)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 114 за 1999 година се врши упис на основање на Здружение на граѓани со име "Младински совет" - Прилеп.

Како основни цели и задачи на Младинскиот совет се развивање и задоволување на културно научни, образовно воспитни, социјално хуманитарни, спортски, рекреативни и други потреби на младите, сестран развој на младите луѓе, борба против наркоманијата, алкохолизмот и малолетничката проституција и деликвенција, грижа за децата без родители, промовирање на еднаквоста меѓу половите, спречување на искористувањето на работната сила на малолетниците и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Кирил Ристески" бр. 11-А.

Лице овластено за застапување е Илиевски Зоран - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (24245)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. зг. бр. 129/99 од 8.07.1999 година го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 129/99 се запишува Здружение на граѓани "Здружение на телесно инвалидизирани лица" од Тетово, со скратено име "ЗТИЛ" - Тетово, ул. "ЈНА" 6б.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на пружање помош на телесно инвалидизирани лица и нивните семејства, унапредување и усовршување на системот на рехабилитација, образование, вработување и заштита на своите членови, помагање со снабдување на нивните членови и друго

Подрачје на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачје на општина Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и започнува со работа од 8.07.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово. (24246)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение III Рег. зг. бр. 170/99 од 02.06.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Клубот за Атлетска гимнастика (Боди Билдинг) "АС-88" - Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 3.

Дејноста на друштвото е спорт од една спортска гранка и опфаќа спортски активности на деца и младиња, активност на спортистите и спортско-рекреативни активности на граѓаните, кои се остваруваат преку физичка култура, спорт, рекреација и кинезитерапија со цел да се воспостави телесно вежбање и реализира телесната вежба.

Со денот на запишување во Регистарот Клубот за Атлетска гимнастика (Боди Билдинг) "АС-88" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24277)

Со решение Згф.бр. 3/99 од 24.05.1999 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 3 за 1999 година се запишува Друштвото на ликовни творци Визум - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа во домот на културата Ацо Шопов во Штип, а здружението ќе делува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип (24248)

Со решение Згф.бр. 7/98 од 30.06.1999 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 73 за 1998 година се запишува Друштвото за гимнастички спортови Партизан - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Борко Талев" бб во Штип, а здружението ќе делува на територијата на општина Штип и целата Република.

Од Основниот суд во Штип. (24250)

Со решение Згф.бр. 59/98 од 4.05.1999 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 59 за 1998 година се запишува Здружението на пензионерите на општина Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Илинденска" бб во Пробиштип, а здружението ќе делува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип (24253)

Основниот суд во Кичево, со решение З.рег.бр. 9/99 од 14.01.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Извидничкиот одред "Мирко Милески" - Кичево.

Здружението придонесува за развојот на младите луѓе во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности, развива кај своите членови разбирање и љубов кон природата, поттикнува интересирање, склоности за тековите на науката, техниката, културата, спортот, придонесува за слободно исполнување на слободното време на младите, децата и нивна рекреација и друго.

Седиштето на здружението е во Кичево, ул. "Ужичка" бр. 15.

Здружението делува на територијата на град Кичево. Здружението ќе го застапува и претставува Златко Пипероски.

Од Основниот суд во Кичево. (24255)

Основниот суд во Кичево, со решение З.рег.бр. 16/99 од 14.01.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Филателистичкото друштво "Кичево" - Кичево.

Здружението ја популаризира, развива и усовршува филателијата на своето подрачје, ги прибира сите лица заинтересирани за филателија по пат на филателијата и взаемно да ги поврзува, по пат на лично допишување на членовите со странски филателисти со приредување на филателистички изложби и смотри на поштенски марки, да ја пронагира филателијата, да ја шири смислата за убаво, за подобро запознавање на историјата, географијата и уметноста и да создава филателистички подмладок и друго.

Седиштето на здружението е во Кичево, ул. "Славко Лазарски" бр. 33.

Здружението делува на територијата на град Кичево. Здружението ќе го застапува и претставува Павле Алексоски.

Од Основниот суд во Кичево. (24257)

Основниот суд во Кичево, со решение З.Г.бр. 18/99 од 15.01.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на името на фудбалскиот клуб "РОК" од с.Раштани, Кичево и истиот се преименува во фудбалски клуб "Раштани" од с.Раштани, Кичево.

Здружението има за цел да го негува и развива спортот, а особено фудбалот да се натпреварува во општинската лига и да организира турнир во мал и голем фудбал.

Седиштето на здружението е во с.Раштани, Кичево.

Здружението делува на територијата на с.Раштани, Кичево.

Здружението ќе го застапува и претставува Тони Петрески и Васил Славкоски од Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (24259)

Основниот суд во Кичево, со решение З.Г.бр. 4/99 од 13.01.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Фудбалскиот клуб "Зајас" од с.Зајас, Кичево.

Здружението ќе го разгледа и унапредува фудбалот, ќе се грижи за создавање на материјални и други услови за развој на фудбалот, ќе ги утврдува правата и обврските на тренерите и друго.

Седиштето на здружението е во с.Зајас, Кичево.

Здружението делува на територијата на с.Зајас, Кичево.

Здружението ќе го застапува и претставува Даут Али ми.

Од Основниот суд во Кичево. (24261)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 145/99 е запишано Хуманитарно здружение "КОСОВА 99" од с.Цепчиште.

Работата и активностите на здружението е помош на немоќни лица и неспособни за работа, заштита и помош на инвалиди и создавање на услови за нивно вклучување во општествениот живот, грижа за деца без родители и без родителска грижа и друго согласно член 8 и 9 од Статутот од 8.06.1999 година.

Седиштето на здружението е во с.Цепчиште, општина Цепчиште, а ќе делува на подрачјето на општина Цепчиште и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (24264)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег бр. 142/99 е запишано Здружение за коегзистенција и развој - АЦД - Тетово.

Работата и активностите на здружението се промовирање на мулти културата и мулти етничкиот состав како предност во развојот на општеството, промовирање на концептот на отвореното општество, на човековите права и идејата за подобрување на животниот стандард на граѓаните, како предуслов за здраво општество со посебен акцент на социјалниот елемент и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул "Ѓорче Петров" бр 44, а истото ќе делува на подрачјето на Р.Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (24265)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 138/99 е запишано Фудбалски клуб "КЕШТЈЕЛА" од с.Орашје.

Работата и активностите на здружението се омасовување на спортот во селото и пошироко, ангажирање на младите на спортски план, соработка и размена на спортски искуства со сите клубови, оспособување на кадри за водење на спортски активности и слично, со посебен акцент на социјалниот елемент и сл.

Седиштето на здружението е во с.Орашје, а истото ќе делува на подрачјето на општина Јегуновце.

Од Основниот суд во Тетово. (24267)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 144/99 е запишано Здружение на земјоделски производители - Тетово.

Работата и активностите на здружението се стручно усовршување и образование на своето членство во правец на негување, развивање и творечко поврзување на трудот и знаењето со научни достигнувања во земјата и странство, унапредување на земјоделското производство преку непосредно запознавање на најсовершените достигнувања во земјоделското производство, преработка како и маркетинг и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, во спортската сала, ул. "Борис Кидрич" бб, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (24270)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации каде што под реден број 46 за 1998 година е запишано Здружението на граѓани со име Атлетски клуб "3-ти Ноември" од Прилеп, се врши упис на измена на лицето овластено за застапување и претставување на клубот.

Наместо досегашното лице овластено за застапување и претставување на клубот Марјанчо Петрески од Прилеп, ќе запишува лицето Здравко Каранфилоски - претседател на клубот

Од Основниот суд во Прилеп. (24616)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II Рег зг.бр. 229/99 од 16.07.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на Традиционалниот карате сојуз на Македонија, Скопје, ул. "68" бр 15 (Маџармаало).

Дејноста на Традиционалниот карате сојуз на Македонија, Скопје, е промовирање и развој на карате спортот на РМ, ширење на карате спортот во сите балкански држави, негово подобрување, претставување и афирмација, спроведување на задачите на светската и европската меѓународна организација чиј член е, соработка со останати регионални карате федерации, други карате организации, формирање национален карате информативен центар, кој ќе работи во склоп на сојузот, организирање национални карате шампионати во соработка со членките, да ја информира јавноста за својата работа и потреби.

Со денот на запишувањето во регистарот, Традиционалниот карате сојуз на Македонија, Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24646)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение Л.бр.170/96 од 15.09.1993 година отворена е постапка за ликвидација над Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало "Вац-Комерц" увоз-извоз ДОО Скопје ул."Крсте Асенов" бр.16/2-20.

За ликвидационен управник е определен Бранко Димитровски од Скопје, ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.6/1-7, и тел.238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците на ликвидациониот должник да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.07.1999 година во 9,30 часот во барака бр.4, соба бр.6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24171)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.448/99 од 30.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Алма" ц.о. увоз-извоз од Скопје с.Д.Свиларе од Скопје, со жиро сметка 40120-601-62511.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, бул."Јане.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30



дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20225)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.627/99 од 27.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија, производство и услуги “Фиаз-Маг”, “Вла-Ко” експорт-импорт и др. ул.”Киро Крстев” бр.32-б од Скопје, со жиро сметка 40100-601-413150.

За ликвидатор се определува лицето Миодрог Никол.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24238)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.410/99 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги “Херти-А” експорт-импорт д.о.о. од Тетово с.Чифлик од Тетово, со жиро сметка 41500-601-34502.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 од Скопје и тел. 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24411)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.691/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија на мало “Јов Пром Евт Микро Маркет” д.о.о. Куманово, ул.”11-ти Октомври” бр.2 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-51948.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул.”Горче Петров” бр.5/34, тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24437)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.482/99 од 22.04.1999 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “Јоки” д.о.о. експорт-импорт Скопје ул.”25” бр.17 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-270526.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, ул.”Горче Петров” бр.3/36 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24440)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.546/99 од 21.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “Евт-Промет” д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул.”Босна и Херцеговина” бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-320714.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, ул.”Горче Петров” бр.3/38 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24443)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.550/99 од 21.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за интелектуални-книговодствени услуги, трговија на големо и мало “Евт-Консалтинг” д.о.о. од Скопје, ул.”Васил Главинов” бр.36 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-342484.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, ул.”Горче Петров” бр.3/38 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24445)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.551/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало “ЛИ Комерц” д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул.”Даме Груев” бр.16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-330086.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, ул.”Горче Петров” бр.3/38 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24447)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.552/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало со фабри-ва, средства за заштита и хемиски производи “Евт-Хем-Промет” Скопје, ул.”Даме Груев” бр.16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-329083.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, ул.”Горче Петров” бр.3/38 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24450)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.547/99 од 21.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “Евт Микро-Маркет” д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул.”Босна и Херцеговина” бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-325378.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски, ул.”Горче Петров” бр.3/38 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24452)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.474/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги “Виена” експорт-импорт д.о.о. Гевгелија ул.”Маршал Тито” бр.126 од Гевгелија со жиро сметка 41610-601-11235.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 и тел. 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24468)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.694/99 од 24.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно прометно претпријатие “ВС-Симона” д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул.”Методи Митевски” бр.3-3/12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-91977.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 и тел. 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24469)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.667/99 од 18.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало “Билјана-Тања” д.о.о. Скопје ул.”Модес Мусоргски” бр.21 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-90709.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 и тел. 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24470)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.467/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “Модул-5” д.о.о. Скопје, бул.”Јане Сандански” бр.90/4-4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-135037.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 и тел. 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24471)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.493/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “Бадар-



Промет” ц.о. увоз-извоз Скопје, ул.”Радишанска” бр. 55 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-57268.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 и тел. 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24472)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.7/98 од 11.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Агенција за посредување, реклама и пропаганда “Омни-прин Т” д.о.о. Скопје ул.”Дане Крапчев” бр.15 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-361623.

За ликвидатор се определува лицето Слободан Тодорчевски, ул.”АВНОЈ” бр.58/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24579)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.600/99 од 15.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен промет на големо и мало “Митако” увоз-извоз од Скопје ул.”Даме Груев” бр.7-8/12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-84101.

За ликвидатор се определува лицето Цабевска Снежана, ул.”Никола Русински” бр.3 б-1/30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24585)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.891/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “Галактида” увоз-извоз д.о.о. од Скопје ул.”Ленинова” бр.72-1/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-201966.

За ликвидатор се определува лицето Бошковска Тања, ул.”АВНОЈ” бр.60-2/15 и тел.454-206.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24563)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.929/99 од 16.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и експорт-импорт “Миком Трејд” д.о.о. од Скопје ул.”Јуриј Гагарин” бр.28-8/4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-250559.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, ул.”Крсте Мисирков” бр.9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24762)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.532/99 од 09.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет “Деја-М” ц.о. увоз-извоз од Скопје ул.”Крсто Новковиќ” бр.18/3-2 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, бул.”Јане Сандански” бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24764)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште – нива со кат. култура 11000, построена на КП 1228, план 005, скица 013, во м.в. Калугерица, класа 3, во површина од 1078 м<sup>2</sup> за КО Макреш сопственост на Петковски Бранко за цена од 100 денари по метар квадратен.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р.Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр.1/3. (23680)

Се продава земјоделско земјиште – нива, сопственост на Андонов Илија од Варање, построено на КП бр. 838/1, план 4 скица 11, култура пасиште, класа 4, м.в. Долно Поле, со површина од 794 м<sup>2</sup>, Ко Морани, видно од Пл. 838 за цена од 238.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават на нотар Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. „Костурска“ бр. 18-5/1 Скопје. (23747)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр. 1281 со пл. ск. 4/10, мв „Полатишта нива“ кл. 1 со површина од 2553 м<sup>2</sup> заведена во П.Л. бр. 103 за КО Србјани сопственост на Данилоски Веселин и Данилоски Гоце на по 1/2 (идеален дел) за купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со именуваните и се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, ќе го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ја достават на нотар Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев“ бб. Кичево. (23921)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 2/23, место викано „Базаорик“, класа нива – V и VI, со површина од 1.000 м<sup>2</sup> во КО Сушица, 1 сопственост (алтернатива: заедничка сопственост или сопственост) на Ковачевиќ Милорад Мара, за цена од 19.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават на нотар Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски“ бб во Гостивар. (22973)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 458, план 6, скица 11, место викано „Каманик“, класа 2 и 3-та, со површина од 2863 + 3700 м<sup>2</sup> во КО Градец, сопственост (алтернатива: заедничка сопственост или сопственост) на Зенуни Нешат, за цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават на нотар Иво Серафимоски, Кеј „Б. Единство“ бр. 41 во Гостивар. (22974)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Чифлик. Идеална половина од Парцела број 556 во место викано „Средорок“ Шума со површина од 875 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Чифлик. Сопственост на Цветков Милан од с. Чифлик. Цена на продажба 28.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават на нотар Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр. 138 Неготино. (22975)

Се продава земјоделско земјиште и тоа на КП бр. 300 на м.в. „Селиште“, нива 5 класа, во површина од 1218 м<sup>2</sup>, КП бр. 301 на м.в. „Селиште“ ов. градина 4 класа, во површина од 1237 м<sup>2</sup>, КП бр. 302 на м.в. „Селиште“ под објект во површина 62 м<sup>2</sup> и двор во површина од 119 м<sup>2</sup> на КО Синичане, Тетово, за цена од 320.000,00 денари сопственост на Сали Сеадет од с. Синичане - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (23674)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеална 1/4 од КП бр. 13603, план 37, скица 155, в м.в. „Велешки пат“, ложе од 2 класа во површина од 6393 м<sup>2</sup> заведена во Поседовен лист бр. 15351 за КО Куманово, сопственост на Здравковски Кирило од Куманово, ул. „Благој Илиев Гуне“ бр. 12/6.

Се повикуваат сосопствениците и соседите-граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда. Во спротивно, го губат правото на првенство купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ бб. (23675)

Се продава дел од 5/13 (пет идеални тринаесетини) од земјоделско земјиште - построено на КП број 203/2 план број 4, скица број 5, на место викано „Село“, нива, класа 2, која мери вкупна површина од 2881 м<sup>2</sup> по Поседовен лист број 1114, во КО Брвеница, сопственост на Ангелковски Ангелко Младен, од Брвеница, Тетово, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Тодор Бошковски, улица „ЈНА“ број 61 Тетово. (23676)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 1814 нива, план 7 скица 13а, место викано Бело брдо, класа 3, со површина од 1018 м<sup>2</sup> во КО Долно Коњаре, сопственост на Јакимовски Александар, за цена од 2.500 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотар Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 во Куманово. (23677)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. број 101 план 2, скица 7, место викано Цигански Дол, класа 3, култура нива, со површина од 13549м<sup>2</sup> заведени во Поседовен лист бр. 111 КО. Умин Дол сопственост на Николовски Дејан с. Ново Село, Куманово за цена од 700,000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до нотар Севим Дестани ул. „11 Октомври“ бр 1а во Куманово (23678)

Се продава дел од недвижен имот означен како К.П. бр. 1597 на место викано „Синодајец“ нива, класа 6, во површина од 500 м<sup>2</sup> за КО Велестово за цена од 65.000,00 денари, сопственост на Мулазимоски Наум од село Велгошти Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чии земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски ул. „Македонски Провсвтител“ бр. 5 Охрид. (23679)

Се продава земјоделско земјиште: нива к.п. 4157 план 9, скица 38, во м.в. „Девојачки камен“, класа 4 - пат, во површина од 3501 м<sup>2</sup> заведена во Поседовен лист бр. 258 за КО Романовце, сопственост на Зафировски Власто и Зафировски Горан, за вкупна купопродажна цена од 400.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Марјан Коцевски од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4. (23645)

Се продава земјоделско земјиште: нива к.п. 4330 план 013, скица 035, во м.в. „Ума“ култура 11000, класа 4, во површина од 2262 м<sup>2</sup> заведена во Имотен лист бр. 691 за КО Челопек, сопственост на Крстевски Милван, за вкупна купопродажна цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Марјан Коцевски од Куманово ул. „11 Октомври“ бр. 4. (23646)

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП број 96/1, план број 1, скица број 4, на место викано „Подбрешки пат“, нива, класа 3, која мери површина од 2463 м<sup>2</sup>, по Поседовен лист број 366, во КО Ратае, сопственост на Ацовска вд. Бошко Божана, од Белград, ул. „Бранко Радичевиќ“ бр. 40, СР Југославија, сопственик на 3/7, Ацовски Нофо Душан, од Скопје, ул. „Г. Петров“ бр. 59, сопственик на 1/7, Зельковиќ Бошко Милена, од Белград, ул. „Бранко Радичевиќ“

бр. 40, СР Југославија, сопственик на 3/7, за вкупна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Тодор Бошковски, ул. „ЈНА“ број 61 Тетово. (23670)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 11/112 (еди-наесет, стидванаесетинки идеални делови) на КП. бр. 6654 на м.в. „Клуково“ нива 1 класа, во површина од 3768 м<sup>2</sup> на КО Тетово, за цена од 30.000,00 денари сопственост на Елмази Абдулваит од Тетово ул. „Ленин“ бр. 49.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр.41 во Тетово. (23671)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП.бр. 456/2 на м.в. „Село“, ливада, 3 класа, во површина од 654 м<sup>2</sup> на КО Д. Палчиште, за цена од 30.000,00 денари сопственост на Исени Идает Исмет од с. Д. Палчиште - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (23672)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Липа. Парцела број 27/17 во место викано „Вирот“ нива со површина од 11400 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Липа.

Сопственост на Камчев Крсте од Неготино ул. „Гоко Мишев“ број 5.

Цена на продажба 5.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Бинов Гело ул. „Маршал Тито“ број 138 Неготино. (23673)

Се продава земјоделско земјиште во: КО – Сопот, Кавадарци КП – 2762 план – 12 скица – 584 викано место – „Веселова падина“ кат. култура – лозје кат. класа – 2 површина – 2887 м<sup>2</sup> и КП – 2763 план – 12 скица – 584 викано место – „Веселова падина“ кат. култура – нива кат. класа – 3 површина – 857 м<sup>2</sup>.

Наведениот имот е во сопственост на Апостол Намов од с. Сопот, Кавадарци видно од Поседовен лист број 685, а цената на продажба е 45.900,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (23435)

Се продава земјоделско земјиште – нива КП бр. 130/4 на МВ „Дубрава“ нива 3 класа целата во површина од 699 м<sup>2</sup> план Уп. бр. 1101-716/1 од 19. 03. 1999 година опишана по ПЛ бр. 307 на КО Д. Седларце, сопственост на Адеми Нуредина Сабедин од с. Г. Речица, за вкупна цена од 153.780,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите, да се достават до нотар Ане Јовановски ул. „Илинденска“ број 76 Тетово. (23436)

Се разменува земјоделско земјиште – нива КП бр. 1649 на МВ „Ограда“ нива 2 класа во површина од 40 м<sup>2</sup> и КП бр. 1753 на МВ „Ограда“ нива 3 класа во површина од 2002 м<sup>2</sup> план Уп. бр. 1101-1361/1 од 17. 06. 1999 година опишани по ПЛ бр. 135 на КО Камењане сопственост на по 1/2 една идеална половина на Рамадани Исни Ебиб и Мехмеди Исни Шакир од с. Камењане за КП бр. 890 на МВ „Ограде“ неплодно во површина од 700 м<sup>2</sup>; КП бр. 890 на МВ „Ограде“ нива 3 класа во површина од 1417 м<sup>2</sup> и КП бр. 891 на МВ „Ограда“ неплодно во површина од 694 м<sup>2</sup> План Уп. бр. 1101-1353/1 од 23. 06. 1999 година опишани по ПЛ бр. 486 на КО Камењане сопственост на Азизи Џезаира Евзал од с. Синичане.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Ане Јовановски ул. „Илинденска“ број 76 Тетово. (23437)

Се продава земјоделско земјиште построена на КП. бр. 2966, план 10, скица 34, место викано Доброселане, класа 3, катастарска култура 11000, со површина од 4110 м<sup>2</sup>, заведена во Имотен лист 395 КО. Челопек сопственост на Трајковски Богатин Ранко ул. „П. Ске-ла“ бр. 34-1/5 Београд и Димковски Богатин Борис с. Челопек Куманово, за цена од 100 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Севим Дестани ул. „11 Октомври“ бр. 1-а во Куманово. (23439)

Се продаваат идеални делови од пасиште кое се наоѓа на КП бр.932/2 во месноста „Осламе“, видно од ПЛ бр.104 на КО Матка: 42/648 - сопственост на Живка Петровиќ; 108/648 - сопственост на Роксаида Икономова; 108/648 - сопственост на Убавка Ангелиќ; 2/648 - сопственост на Слоботка Спасовска; 42/648 - сопственост на Ангелина Крстева; 2/648 - сопственост на Панче Крстев; 42/648 - сопственост на Драган Крстев; 38/648 - сопственост на Евгенија Крстева; 12/648 - сопственост на Никола Тунтев; 12/648 - сопственост на Биљана Јовановиќ; 12/648 - сопственост на Виолета Тричковиќ; 42/648 - сопственост на Иванка Скарочева; 42/648 - сопственост на Боривоје Крстев, за цена од 488.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Моловска, ул. „Франклин Рузвелт“ бр.44 а, општина центар - Скопје. (24845)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Печати под назив: Производно трговско претпријатие „Каршијака“ д.о.о. Скопје. (24711)

Печати под назив: Претпријатие за книговодство финансиско работење трговија на големо и мало „Марци“ ц.о. Скопје. (24712)

Тркалезен печат и штембил под назив: Приватно претпријатие „ЕЛИС“ за електро монтажни работи увоз - извоз д.о.о. Скопје. (24704)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „Пештер Комерц“ експорт - импорт д.о.о. Скопје. (24706)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за трговија на големо и мало со мешовити стоки „Даз - Комерц“ ц.о. увоз - извоз Скопје. (24707)

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.430273/94 издаден од УВР - Скопје на име Хот Роберт, ул.Ј.Сандански бр.107/1-25, Скопје.(23703)

Пасош бр.408945 на име Бајрами Рамадан, с.Ново Село - 2, Тетово. (24190)

Пасош бр.907232/96 издаден од УВР - Скопје на име Севим Биљали, с.Арачиново, Скопје. (24699)

Пасош бр.1142156 издаден од УВР - Скопје на име Сандева Слободанка, ул.М.Митевски бр.3/2-14, Скопје. (24701)

Пасош бр.0984522 на име Ќосев Влатко, с.Стојаково, Гевгелија. (24705)

Пасош бр.0149523 на име Грков Петар, ул.Дојранска, Неготино. (24708)

Пасош бр.321491/94 издаден од УВР - Скопје на име Петровска Морфа, бул АСНОМ бр.62/1-2, Скопје.

Пасош бр.0322745/94 издаден од УВР - Скопје на име Петровски Ѓоко, бул АСНОМ бр.62/1-2, Скопје.(24726)

Пасош бр.588402/95 издаден од УВР - Тетово на име Мејдији Јакуп, с.Селце, Тетово. (24730)

Пасош бр.1202975 издаден од УВР - Тетово на име Ариф Ибраим, ул.Беличица бр.29, Тетово. (24739)

- Пасош бр.157343/94 издаден од УВР - Скопје на име Јусуф Исмани, с.Глумово, Скопје. (24745)
- Пасош бр.556832/95 издаден од УВР - Скопје на име Ремим Чилафи, с.Рашче, Скопје. (24748)
- Пасош бр.0493609/94 издаден од УВР - Куманово на име Салиу Бекиќ, ул.К.Антевски бр.24, Куманово.
- Пасош бр.446319/94 издаден од УВР - Скопје на име Шумановска Марина, ул.Г.Скрижевски бр.8, Скопје.
- Пасош бр.892865 на име Фериде Бекташавиќ, с.Лопате, Тетово. (24772)
- Пасош бр.397262 на име Незири Арслан, с.Србица, Кичево. (24774)
- Пасош бр.0385518 издаден од УВР - Скопје на име Незири Бесир, ул.10 бр.27, Скопје. (24777)
- Пасош бр.563918/95 издаден од УВР - Скопје на име Јурукоски Серафим, ул.Р.Батина бр.76, Скопје.(24854)
- Пасош бр.0952246 издаден од УВР - Скопје на име Трпевска Благица, ул.Фуштанска бр.67, Скопје.(24905)
- Пасош бр.402276/94 издаден од УВР - Гостивар на име Јахија Зулкадри, с.Здуње, Гостивар. (24910)
- Пасош бр.182080/94 издаден од УВР - Тетов на име Муслије Муамед, с.Гргурница, Тетово. (24911)
- Пасош бр.836078/96 издаден од УВР - Скопје на име Исмет Мустафовски, ул.Пат за Китка бр.11, Скопје.
- Пасош бр.794365/95 издаден од УВР - Скопје на име Насер Мустафовски, ул.Пат за Китка бр.11, Скопје.
- Пасош бр.394891 издаден од УВР - Скопје на име Несим Демири, с.Грчец, Скопје. (24914)
- Пасош бр.281353/94 издаден од УВР - Скопје на име Катерина Накова, ул.Народен Фронт бр.27/24, Скопје.
- Пасош бр.0312046 на име Иваноски Алекса, ул.Кузман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24916)
- Пасош бр.1027668 на име Иваноски Цветан, ул.Кузман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24918)
- Пасош бр.0312144 на име Иваноска Стојна, ул.Кузман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24919)
- Пасош бр.0312047 на име Иваноска Даринка, ул.Кузман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24921)
- Пасош бр.218468 на име Балажоски Милаим, с.Црвивци, Кичево. (24922)
- Пасош бр.218471 на име Балажоски Реџебије, с.Црвивци, Кичево. (24923)
- Пасош на име Тодор Јанев, ул.Страшо Ербаче бр.159, Кочани. (24924)
- Пасош бр.0531236 на име Спахиу Луан, Дебар.(24945)
- Пасош бр.185192 на име Истрефи Кашиф, с.Велецта, Струга. (24946)
- Пасош бр.406052 на име Садика Алил, ул.137 бр.8, Гостивар. (24947)
- Пасош бр.085133 на име Љимани Авдилатиф, ул.176 бр.26, Тетово. (24953)
- Пасош бр.410947 на име Демиров Џемаил, ул.Бетовенова бр.96, Струмица. (24954)
- Пасош бр.221279 на име Борис Станојски, с.Муртино бр.429, Струмица. (24955)
- Пасош бр.647227 на име Чорев Ставре, с.Моноспитово бр.101, Струмица. (24956)
- Пасош бр.0317996 на име Анастасовски Марјан, ул.Острец бр.53, Делчево. (24957)
- Пасош бр.0117283 на име Јанев Тони, ул.Солунска бр.65, Делчево. (24958)
- Чекови од тековна сметка бр.2192/37 на име Бранка Јованова, Штип. (24715)
- Чекови од тековна сметка бр.4295341 чекови од бр. 4295341 до 4295345 и 3531144 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Чортановски Богоја, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр.12728875 чекови од бр. 4309751 до 4309754,3717827,3743305, 3743306 и 3743310 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марија Тофовиќ Камилова, Скопје. (24920)
- Чекови од бр.802070-802074 издадени од Стопанска банка Гостивар на име Шазивар Зендели, Гостивар.
- Чековна картичка бр.128285-82 чекови од бр.4334949 до 4334951 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска Добрица, Скопје. (24908)
- Работна книшка на име Давановски Горан, Куманово.
- Работна книшка на име Велјкович Данко, Куманово.
- Работна книшка на име Кемал Ќевадини, Куманово.
- Работна книшка на име Јованка Тодосиева, Кочани.
- Работна книшка на име Мозгалиева Сузана, Струмица. (24757)
- Работна книшка на име Стојменов Ацо, Струмица.
- Работна книшка на име Стамнова Мира, Богдани.
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зафировска Благица, Скопје. (24803)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Богоевска Марина, Скопје. (24821)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Давиткова Марица, Скопје. (24853)
- Работна книшка на име Јаневски Зоран, Велес.
- Работна книшка на име Спасески Зоран, Битола.
- Работна книшка на име Трајчевска Марија, Битола.
- Работна книшка на име Ѓоргиев Ницко, Неготино.
- Свидетелство на име Миладиновски Даниел, Кр.Паланка. (24717)
- Свидетелство на име Бајдевска Катерина, Куманово.
- Свидетелство на име Марија Тодева, Кратово. (24722)
- Свидетелство на име Ивановска Елизабета, Кратово.
- Свидетелство на име Алексоски Игор, Штип. (24725)
- Свидетелство на име Прокоповски Оливер, Кр.Паланка. (24727)
- Свидетелство на име Велкова Катерина, Кочани.
- Свидетелство на име Алимановски Неџат, Берово.
- Свидетелство на име Сулеманоски Бекир, Струга.
- Свидетелство на име Сулејми Разми, Струга. (24732)
- Свидетелство на име Шабаноски Сунани, Мак.Брод.
- Свидетелство на име Рамаданоска Афија, Мак.Брод.
- Свидетелство на име Ѓуровски Ацо, Радовиш. (24735)
- Свидетелство на име Мартиновски Александар, Тетово. (24736)
- Свидетелство на име Емин Исмаили, Тетово. (24737)
- Свидетелство на име Гани Мамути, Тетово. (24738)
- Свидетелство на име Гани Мамути, Тетово. (24740)
- Свидетелство на име Бардхил Адеми, Тетово. (24741)
- Свидетелство на име Цека Осман, Тетово. (24742)
- Свидетелство на име Ислами Наим, Гостивар. (24743)
- Свидетелство на име Танева Викторија, Гостивар.
- Свидетелство на име Андовска Силвана, Велес.(24746)
- Свидетелства за 5 и 6 одд. издадени од ОУ "Браќа Рамиз Хамид" Скопје на име Нада Бајрам, Скопје.
- Свидетелство на име Давчевски Љупче, Велес.(24785)
- Свидетелство на име Кадриов Бујамин, Велес. (24786)
- Свидетелство на име Таировски Сафет, Велес. (24787)
- Свидетелство на име Таитовски Сафет, Велес. (24788)
- Свидетелство на име Зејнеловски Реџеп, Велес.(24789)

- Свидетелство на име Зејнеловски Реџеп, Велес.(24790)  
 Свидетелство на име Усејнов Исмаил, Велес. (24791)  
 Свидетелство на име Исејнов Исмаил, Велес. (24793)  
 Свидетелство на име Исламовски Емрулах, Велес.  
 Свидетелство на име Камсаровска Весна, Прилеп.  
 Свидетелство на име Римчевска Танја, Прилеп.(24797)  
 Свидетелство на име Тосеска Емануела, Прилеп.  
 Свидетелство на име Пачарски Јованчо, Берово.  
 Свидетелство на име Стојков Стоје, Кочани. (24804)  
 Свидетелство на име Ангелчо Трајановски, Делчево.  
 Свидетелство на име Демиров Мирбан, Делчево.  
 Свидетелство на име Решидев Јумел, Кочани. (24807)  
 Свидетелство на име Рашидов Јусеанд, Кочани.  
 Свидетелство на име Каров Николчо, Кочани.(24809)  
 Свидетелство на име Нури Амети, Тетово. (24810)  
 Свидетелство на име Џафери Фатмире, Тетово.  
 Свидетелство на име Џафери Фатмире, Тетово.  
 Свидетелство на име Џафери Фатмире, Тетово.  
 Свидетелство на име Мевљан Љимани, Тетово.  
 Свидетелство на име Бајрами Луљзим, Тетово.(24815)  
 Свидетелство на име Абази Гзим, Гостивар. (24816)  
 Свидетелство на име Валдета Делеша, Струга.(24817)  
 Свидетелство на име Артемида Пошили, Струга.  
 Свидетелство на име Деари Лиридан, Гостивар.  
 Свидетелства за 5, 6 и 7 одд. на име Рамадани Зенеи, Гостивар. (24820)  
 Свидетелство на име Беџети Хаки, Тетово. (24822)  
 Свидетелство на име Мухамер Ибиши, Тетово.  
 Свидетелство на име Бесим Рамани, Тетово. (24824)  
 Свидетелство на име Гзиме Даути, Тетово. (24825)  
 Свидетелство на име Омер Билали, Тетово. (24826)  
 Свидетелства за 1,2,3 и 4 год. и диплома издадени од екон.учил."Моша Пијаде" Скопје на име Богоевска Марина, Скопје. (24827)  
 Свидетелство на име Хатиме Рушити, Тетово. (24828)  
 Свидетелство на име Зеликоре Целадини, Тетово.  
 Свидетелство на име Јелза Спасевска, Тетово. (24832)  
 Свидетелство на име Ибиши Фадил, Тетово. (24833)  
 Свидетелство на име Ибиши Фадил, Тетово. (24834)  
 Свидетелство за 3 год. и свидетелство за степен на стручна подготвеност издаден од ДСГУ "Здравко Цветковски" Скопје на име Емини Агим, Скопје.  
 Свидетелство на име Шабани Шкендим, Тетово.  
 Свидетелство на име Јусуфи Аси, Тетово. (24857)  
 Свидетелство на име Шерафете Илази, Тетово.  
 Свидетелство на име Мислими Хајрие, Тетово.(24859)  
 Свидетелство на име Ристовска Бранка, Штип.(24860)  
 Свидетелство на име Давиткова Благородна, Пробиштип. (24861)  
 Свидетелство на име Габриела Цветкова, Штип.  
 Свидетелство на име Чурулинова Елена, Радовиш.  
 Свидетелство на име Ајдиноски Селмир, Струга.  
 Свидетелство на име Ваит Речи, Струга. (24865)  
 Свидетелство на име Басри Речи, Струга. (24866)  
 Свидетелство на име Атдетар Жута, Струга. (24867)  
 Свидетелство на име Ракип Речи, Струга. (24868)  
 Свидетелство на име Африм Речи, Струга. (24869)  
 Свидетелство на име Сиона Речи, Струга. (24870)  
 Свидетелство на име Ардиан Речи, Струга. (24871)  
 Свидетелство на име Петрит Каса, Струга. (24872)  
 Свидетелство на име Мирдита Истрефи, Струга.  
 Свидетелство на име Вилнет Шеји, Струга. (24874)  
 Свидетелство на име Џури Ѓура, Струга. (24875)  
 Свидетелство на име Иџдете Купа, Струга. (24876)  
 Свидетелство на име Блерта Винца, Струга. (24877)  
 Свидетелство на име Риџдие Бојку, Струга. (24878)  
 Свидетелство на име Дашури Вренези, Струга.(24879)  
 Свидетелство на име Максутоски Назиф, Струга.  
 Свидетелство на име Максутоски Саим, Струга.  
 Свидетелство на име Едупоска Шемса, Струга.(24882)  
 Свидетелство на име Даути Мугни, Струга. (24883)  
 Свидетелство на име Даути Мугни, Струга. (24884)  
 Свидетелство на име Андова Сашка, Струга. (24885)  
 Свидетелство на име Даниел Ѓурковски, Кратово.  
 Свидетелство на име Тања Ѓоргиевска, Кр.Паланка.  
 Свидетелство на име Светлана Марковска, Кр.Паланка. (24888)  
 Свидетелство на име Ташевски Благоја, Кр.Паланка.  
 Свидетелство на име Костинов Жарко, Кр.Паланка.  
 Свидетелство на име Мијалчев Зоран, Кратово.  
 Свидетелство на име Лековиќ Мухамед, Велес.(24892)  
 Свидетелство на име Николова Петранка, Велес.  
 Свидетелство на име Насковски Игор, Неготино.  
 Свидетелство на име Петров Златко, Демир Капија.  
 Свидетелства за 5 и 6 одд. на име Дочева Снежана, Кратово. (24896)  
 Свидетелство на име Пини Наиле Гостивар. (24926)  
 Свидетелство на име Асанова Јасминка, Кочани.  
 Свидетелство на име Арсланова Садика, Штип.  
 Свидетелство на име Кралева Јасминка, Штип.(24929)  
 Свидетелство на име Кралева Јасминка, Штип.(24930)  
 Свидетелство на име Бесник Јонузи, Тетово. (24931)  
 Свидетелство на име Митревска Радица, Велес.  
 Свидетелство на име Димов Јонче, Велес. (24933)  
 Свидетелство на име Метлица Хариме, Велес. (24934)  
 Свидетелство на име Едис Каришим, Прилеп. (24935)  
 Свидетелство на име Амедовски Невзат, Прилеп.  
 Свидетелство на име Бајрамовски Агим, Прилеп.  
 Свидетелство на име Величковска Магда, Куманово.  
 Свидетелство на име Чефидански Мусо, Струга.  
 Свидетелство на име Положани Амјела, Струга.  
 Свидетелство на име Ѓузелкова Тајјана, Битола.  
 Свидетелство на име Зорица Марковска, Велес.  
 Свидетелство на име Зекирја Муслии, Тетово. (24949)  
 Ученичка книшка на име Усеини Емине, Тетово.  
 Ученичка книшка на име Фариде Ајрулаи, Тетово.  
 Диплома на име Ајредини Арбенита, Куманово.  
 Диплома на име Агуини Анита, Куманово. (24749)  
 Диплома на име Младеновска Марина, Куманово.  
 Диплома на име Бисовска Тајјана, Штип. (24898)  
 Диплома на име Јаковлева Кнегиња, Велес. (24944)  
 Индекс бр.660 издаден од Факултет за Ликовни уметности - Скопје на име Атанасоски Димитар, Скопје. (24907)  
 Решение бр.25-185 од 15.02.1996 издадено од "ДА-БО" на име Трпчевски Светозар, с.Туденце, Тетово. (24770)  
 Лична карта издаден од ГУВР - Скопје на име Хадија Шеџи, Скопје. (24909)  
 Даночна картичка бр.4030990126454 издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Дамбис", Скопје.  
 Даночна картичка бр.4030994134559 издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Илвес - Ком" Скопје  
 Решение за одобрение за работа бр.25-1870 од 11.11.1993 год. на име Мемети Алифекру, с.Џепчиште, Тетово. (24902)



**ОБЈАВИ**

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на ЈП Ветеринарна станица „Титов Велес“ – Велес

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.07.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Раштански пат“ б.б. во време од 7 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ЈП Ветеринарна станица – Радовиш

**ОБЈАВУВА**

дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 05 јули 1999 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието на ул. „Самоилова“ бр. 2 во Радовиш, во време од 7 до 14 часот. (24758)

**ЈАВНИ ПОВИЦИ**

Врз основа на решението на Комисијата на Владата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, бр. 15-3660/ од 12.07.1999 година, а во согласност со Одлуката за трансформација бр. 03-109 од 27.10.1998 година за трансформација на претпријатието, според моделот откуп на претпријатието од страна на вработените, ОП „Ветеринарна станица“ – Кавадарци, го дава следниот

**ЈАВЕН ПОВИК  
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УДЕЛИ ПОД ПОВЛАСТЕНИ УСЛОВИ ВО ОП „ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА“ КАВАДАРЦИ**

Вредноста на уделот кој се продава под повластени услови изнесува 30.000 ДЕМ или 30% од проценетата вредност на претпријатието.

Уделите ќе се користат под еднакви услови, а во согласност со Упатството за начинот на остварувањето на Одлуката за трансформација („Сл. весник на РМ“ бр. 58/95).

Право на купување на удели со попуст, согласно чл. 25 од ЗТПОК, имаат вработените во претпријатието, поранешните работници и пензионираниите работници, кои непрекинато работеле најмалку 2 години и не го искористиле ова право во друго претпријатие.

Рокот на отплата е најмногу 5 години со грејс-период од 2 години.

Рокот за запишување на уделите е 8 дека од денот на објавувањето на овој повик.

Запишувањето на уделите во друштвото ќе се врши со изјава во согласност со Упатството за начинот на остварување на Одлуката за трансформација („Сл. весник на РМ“ бр. 58/95.)

Изјавите да се достават во седиштето на ОП „Ветеринарна станица“ – Кавадарци, ул. „Моша Пијаде“ бр. 18, Кавадарци, секој работен ден од 08-14,00 часот.

ОП „Ветеринарна станица“ – Кавадарци

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98) и Одлука бр. 02-2768/1 од 16.07.1999 година Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица – Струмица објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/99  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ  
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

– Набавувач на јавниот повик бр. 1/99 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица – Струмица, бул. „Маршал Тито“ бр. 18.

– Предмет на јавниот повик бр. 1/99 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуди за изведба на градежни и градежно-занаетчески работи на станбен објект, ламела Б на ул. „Ристо Курчиев“ бр. 1.

– Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

– Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите

**2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица – Струмица, има потреба од утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни и градежно-занаетчески работи и инсталатерски работи на станбен објект, ламела Б на ул. „Ристо Курчиев“ бр. 1 во Струмица.

Понудувачите своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

– Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки),

– Економско-финансиски бонитет – оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки),

– Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката,

– Список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи,

– Договор за заеднички настап или список на подизведувачи,

– Референци,

– Список на стручен кадар,

– Доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-

цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност,

– Документ за регистрација на дејноста.

### 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик,

– Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот повик. Истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот,

– Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена,

– Понудите се доставуваат до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица – Струмица, бул. „Маршал Тито“ бр. 18, Струмица, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање на архивата на набавувачот,

– Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во едно друго гласило,

– Увид во тендерската документација е можен секој работен ден во просториите на ЈП ССДП на Република Македонија – Подрачна единица – Струмица, бул. „Маршал Тито“ бр. 18.

### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

## СОДРЖИНА

	Страна		
1308. Одлука за избор на член на Републичкиот судски совет . . . . .	2337	1316. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на РО Музеј галерија – Кавадарци . . . . .	2340
1309. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Охрид . . . . .	2337	1317. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на РО Музеј на град Кратово – Кратово . . . . .	2340
1310. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање Државен студентски дом во Охрид . . . . .	2337	1318. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кочо Рацин“ – Кратово . . . . .	2340
1311. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за спроведување на делбен биланс на имотот меѓу новооснованите општини и општините од кои се издвоиле . . . . .	2337	1319. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес . . . . .	2340
1312. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар „Антон Панов“ – Струмица . . . . .	2339	1320. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес . . . . .	2340
1313. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народната библиотека „Гоце Делчев“ – Штип . . . . .	2339	1321. Решение за разрешување од должноста заменик на директор на Затворот Скопје со Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес . . . . .	2341
1314. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола . . . . .	2339	1322. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Тетово . . . . .	2341
1315. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп . . . . .	2339	1323. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Тетово . . . . .	2341
		1324. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица . . . . .	2341
		1325. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица . . . . .	2341
		1326. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Гевгелија . . . . .	2341
		1327. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Гевгелија . . . . .	2341
		1328. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Охрид . . . . .	2342
		1329. Решение за разрешување од должноста директор на Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга . . . . .	2342
		1330. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за информации . . . . .	2342
		1331. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата надлежна за извршување на санкциите . . . . .	2342
		1332. Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија . . . . .	2342
		1333. Програма за изработка на просторни и урбанистички планови во Република Македонија во 1999 година . . . . .	2342
		1334. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручната подготовка, испити и дозволи за работа на членовите на екипаж на воздухоплов . . . . .	2343
		1335. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .	2344
		1336. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .	2344
		1337. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 97/99 од 7 јули 1999 година . . . . .	2344
		1338. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 106/99 од 14 јули 1999 година . . . . .	2344
		1339. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 119/99 од 14 јули 1999 година . . . . .	2345

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51. Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница „Нова Македонија“ – Скопје.